

Познатиот македонски бизнисмен и најголем борец за македонската кауза, господинот Ѓорѓија - Џорџ Атанасоски ќе се кандидира на претседателските избори во 2009 година во Република Македонија.

Доказ дека господинот Атанасоски ќе се покаже и ќе се докаже како најдобар избор за македонскиот народ, односно за граѓаните на нашава држава, за претседател на Република Македонија се неговите доблести - патриотизмот, хуманоста, упорноста, истрајноста, елоквентноста, принципиелноста, како и стручноста, кои секогаш придонесуваат да ги победи конкурентите во политиката, но и во градењето на бизнисот во САД и во светот.

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ



НАЈГОЛ - ЏОРЏ А ИЗБОР ЗА

Под сахарските горештини во Република Македонија мошне суптилно се разгорува војната за исфрлање на претседателски кандидати, кои во текот на 2009 година ќе се надеваат на фотелјата на Водно.

Меѓутоа, аспирантите не знаат дека идната претседателска трка по многу што ќе биде специфична, а можеби и ризична, бидејќи таквите нешта се навестуваат со прашањето за статусот на Косово. Истовремено, постојат низа респектибилни домашни и меѓународни фактори, кои директно влијаат врз правењето кандидатска листа, која турбулентно ја отвори сегашниот претседател на РМ, Бранко Црвенковски, кој го наследи трагично загинатиот лидер Борис Трајковски. Тој сè уште својата кандидатура официјално не ја најави, но бидејќи рејтингот опасно му паѓа, мангупски се дрзла да се појави во јавноста и да си ја испроба среќата. Имено, со караван на "Дијалози за Македонија" Црвенковски ја отвори ловната сезона на "муфлони", но заборава дека сегашната позиција нема намера да се занемава со подигнувањето на неговиот рејтинг, а при тоа да користи пцости, лични навреди и инсинуации, што во моментот се т.н. "рекламни пропагандни пораки". Всушност, во целата игра и позицијата го бара својот "тројански коњ за трчање". Како да се оцени промоцијата на Срѓан Керим за претседавач

на Генералното собрание на ООН!? Тоа значи дека борбата за освојување на новата претседателска палата на Водно почна, иако народот не може многу да им верува на овие кандидати, како и на дузина други кои се големи виновници за тоа што "пуздер" е направено од државава.

Главното прашање е дали во кабинетот на Црвенковски владее паника, па затоа неговите чистачи на патот или изумители на стратегијата како, на пример, Сашо Ордановски и неговата компанија, која до вчера беше и сè уште е актуелна испостава на косовската шема на милионерот Ветон Сурои, може да му бидат силен адут за освојување на вкусовите на албанскиот електорат во земјава. Истовремено, заборавајќи дека македонската политичка сцена не може да помине без гласовите на Македонците. Во секој случај досегашната практика покажа дека ниту тие, а ниту Албанците не го избраа соодветниот претседател на државата.

Од друга страна, пак, ниту Срѓан Керим не е од вчера, без разлика што дежурниот пион "експертнаваачот" Јанко Бачев, се обиде да ја фрли ракавицата и да ги замати внатрешните односи во Македонија.

Да не се залажуваме дека дипломатот Керим има беспрекорна кариера бидејќи во југословенската дипломатија кадрите се избираа од страна на КОС и

на СДБ. Тоа значи дека во оваа дебела сенка можат да се најдат и други претенденти на македонската претседателска функција. Затоа сите овие активности мора да се стават во контекст на донесувањето на Законот за лустрација, кој се подготвува во собраниските кулоари. Тогаш ниту Црвенковски, ниту Керим, а ниту Андов, кој одамна ја посакува највисоката државна политичка функција, не би можеле себе си да се пронајдат во претседателскиот барабан.

Поради ова, и двете најголеми македонски партии мораат да размислуваат и за улогата на независните субјекти, кои немаат проблем со својот национален и политички идентитет, така што ќе можат мирно да ги поддржат, бидејќи нивното кредо нема дамка. Во секој случај, две години пред одржувањето на идните претседателски избори, може да се констатира дека - Цицерон ја фрли коцката преку Вардар. Сè уште е рано да се откријат сите играчи кои ќе учествуваат во претседателската трка.

НЕЗАВИСЕН СУБЈЕКТ

Македонската претседателска сцена ќе има повеќе претенденти, кои ќе се обидат да го добијат гласот на македонскиот народ. Во една ваква констелација на услови повторно ќе се кандидира и Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски, познат маке-

ЕМИОТ ПАТРИОТ ЃОРЃИЈА ТАНАСОСКИ Е НАЈДОБАР ИДНИНАТА НА МАКЕДОНИЈА

Има ли поголема награда за претседателската изборна трка во Македонија од вербата која Атанасоски ја ужива кај своите долгогодишни деловни партнери, светски познатите компании: "Форд", "Крајслер", "Џенерал Моторс", "Џенерал Електрик", НАСА и многу други компании во светот!

донски бизнисмен, кој по Колумбо успеа да ги освои Соединетите Американски Држави, и високо да котира во американското општество, како на економски така и на политички план.

Големиот хуманист, пред сè, голем Македонец, кој реинвестира дел од својот капитал во татковината, планира уште повеќе да се ангажира за иднината на Македонија, бидејќи тој смета дека таа треба да има претседател, кој нема црно петно во кариерата, а ниту влакно на јазикот. Што всушност открива претседателската трка? Таа може да биде остра и непринципиелна, зашто господинот Атанасоски ја искуси валканата игра уште во 1994 година. Кој е Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски?

Тој е роден 1952 година во с. Марул, Прилепско. Во 1970 година заминува за САД, во Њујорк. Својата професионална кариера ја почнува како инженер, работејќи во Њујорк универзитетот. По петгодишен престој во туѓина, заедно со брат му ја формира фирмата "Microflex Inc". Компанијата е лоцирана во Ормонд Бич на Флорида, каде на 16.000 метри квадратни, во комплетно автоматизирани погони произведува висококвалитетни флексибилни метални производи.

Има ли поголема награда за претседателската изборна трка во Македонија од вербата која Атанасоски ја ужива кај своите долгогодишни деловни партнери, светски познатите компании: "Форд", "Крајслер", "Џенерал Моторс", "Џенерал Електрик", НАСА и многу други компании во светот!

Поголемиот дел од бизнисот на "Microflex" функционира интернационално, компанијата е вклучена во најразновидни индустриски гранки, како петрохемиската, автомобилската, авионската индустрија, електричните централи, бродоградителството итн.

ВИДНА УЛОГА

Во мај 1992 година тој своите интереси ги фокусира и во Македонија. Во 1994 година господинот Атанасоски се кандидира и за претседател на Република Македонија, но поради разни инсинуации намерно беше истиснат од валканата непринципиелна изборна трка, за која подоцна се покажа дека била целосна фарса за да се избере, односно да се намести кандидатот на тогашната власт. Овие информации подоцна ги потврдија меѓународните фактори, чии остри забелешки оставаја длабока трага во етаблирањето на Република Македонија во Европската унија и во светската политика.

Инаку, во професионалната кариера на господинот Атанасоски е запишано дека во периодот од 1974 до 1980 година е член, а подоцна и секретар на една од најстарите македонски организации во Северна Америка, Македонската заедница во Њујорк, која ја промовира македонската нација, историја и култура. Спонзорирајќи повеќе социокултурни настани, тој успеа да ја обедини македонската заедница, и активно да соработува и со американските власти за унапредување на правата на Македонците во САД. Исто така, Атанасоски има видна улога и во организацијата за заштита на македонското име, знаме, Устав, како и за признавање на Македонија како суверена држава од страна на земјите во светот.

Често пати господинот Атанасоски се среќава со највисоки претставници на Белата куќа за да ја каже вистината за Македонија и за македонскиот народ. Неговата сестрана работа даде свој придонес во признавањето на уставното име на Република Македонија од страна на САД, затоа што во една високо развиена демократска земја не може а да не се слушне и да не се почитува гласот на човекот, кој сите свои сили ги насочи кон развојот на татковината. Тој на македонската, но и на светската јавност ѝ е познат како Македонец, кој успешно ги насочува своите активности во економијата, во политиката и во информирањето.

Имено, татковината секогаш останува татковина каде и да е, барем во случајот на Ѓорѓија - Џорџ Атанасоски, таа е

Престижното признание Елис ајленд, по ранг второ највисоко цивилно одликување во САД, во 2005 година го доби и господинот Ѓорѓија - Џорџ Атанасоски. Со овој почесен медал се закитиле поранешните американски претседатели Ричард Никсон, Џералд Форд, Џими Картер, Џорџ Буш, Бил Клинтон, поранешниот државен секретар Медлин Олбрајт, конгресмени, д-р Хенри Кисинџер, Хилари Клинтон, нобеловецот Ели Вазал, индустријалци, талентирани уметници, како и Френк Синатра, Кирк Даглас, спортисти итн.

во срцето, за разлика од другите, кои од неа направија "параспур".

За таа цел, во 1996 година господинот Атанасоски ја формира и стана претседател на партијата Македонска алијанса. Според Статутот и Програмата на партијата, патриотските ставови на Атанасоски претставуваат синоним за прекорната национална борба на македонскиот народ, но воедно и мајка војдилка во амбициозните планови за излез од економската криза на државава, и нејзино воспоставување на местото кое со векови во текот на историјата заслужено ѝ припаѓа. Доколку нашата дијаспора го добие изборното право да гласа за свои кандидати, тогаш треба да политичките структури во Македонија да им биде јасно дека господинот Атанасоски ја има целосната поддршка на Македонците од земјава и од цел свет, за иден претседател на Република Македонија.

Всушност, доказ дека господинот Атанасоски ќе се покаже и ќе се докаже како најдобар избор за македонскиот народ, односно за граѓаните на нашава држава, за претседател на Република Македонија се неговите доблести - патриотизмот, хуманоста, упорноста, истрајноста, елоквентноста, непринципиелноста, како и стручноста, кои секогаш придонесуваат да ги победи конкурентите во политиката, но и во градењето на бизнисот во САД и во светот.